

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 февруари 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Јован Богдановски од Куманово УП2 09-3/22 од 13 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-263 од 22 декември 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-263 од 22 декември 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Јован Богдановски од Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-3/22 од 13 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-263 од 22 декември 2021 година на КЕЦ Кратово, за објект во с. Герман Ранковце.

Според Електродистрибуција, објектот е вон урбанистички план а парцелата е за земјоделско земјиште кое е на голема оддалеченост, односно од трафостаницата до столбот што е најблиску до парцелата има 2900 метри нисконапонска линија, а од тој столб до парцелата нема мрежа во должина од 150-200 метри. Нема капацитет за нови потрошувачи.

Во Приговорот е доставена изјава за прифаќање на монофазен приклучок, а е наведено дека на 100 метри од парцелата има броило во куќа во која никој не живее.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 18 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-3/22 од 13 јануари 2022 година со прилог:
 - Приговор
 - Скица
 - БСП-1 образец од 13 декември 2021 година
 - РОБСП 11-263 од 22 декември 2021 година
 - Потврда дека земјиштето има потреба од приклучок на пумпа за наводнување
 - Изјава за неприговарање на квалитетот на напонот на испорачаната електрична енергија и согласност за монофазен приклучок
 - Имотен лист бр. 481 за КО Герман
2. Дополнителни докази од 15 февруари 2022 година со прилог:
 - GIS скица

- Податоци за пад на напон во мрежата.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за одбивање на барање на согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–3/22
24 февруари 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски